



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Службен гласник на Општина Прилеп – Излегува по потреба	27 Февруари 2018 година Службен гласник број 4 Овој примерок чини 50 ден. Годишна претплата 2.000 ден.	Жиро с-ка при Комерцијална банка – Филијала Прилеп 300020000208779 ЕДБ 4021996117695
Адреса: „Прилепски бранители“ бр.1, тел.416-454, www.prilep.gov.mk , емаил: prilep@prilep.gov.mk		

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНИ ЗА
ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ
НА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
”-ПРИЛЕП, ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД
2018-2020 ГОДИНА, БР.02-39/4 ОД
24.01.2018 ГОДИНА НА ЈКП „ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА”-ПРИЛЕП

1. Одлуката за давање согласност на Одлуката за утврдување на цени за прочистување на отпадни води на ЈКП „Водовод и канализација”-Прилеп, за регулиран период 2018-2020 година, бр.02-39/4 од 24.01.2018 година на ЈКП „Водовод и канализација”-Прилеп, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 799/1
27.02.2018 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на, член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр. 5/2002) а во врска со член 24 став 1 алинеја 11 од Законот за утврдување на цени на водни услуги (“Службен весник на Република Македонија”

бр.07-2016) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 27.02.2018 година, донесе:

О Д Л У К А

за давање согласност на Одлуката за утврдување на цени за прочистување на отпадни води на ЈКП „Водовод и канализација”-Прилеп, за регулиран период 2018-2020 година, бр.02-39/4 од 24.01.2018 година на ЈКП „Водовод и канализација”-Прилеп

член 1

Се дава согласност на Одлуката за утврдување на цени за прочистување на отпадни води на ЈКП „Водовод и канализација”-Прилеп, за регулиран период 2018-2020 година, бр.02-39/4 од 24.01.2018 година на ЈКП „Водовод и канализација”-Прилеп.

член 2

Одлуката да се достави до ЈКП „Водовод и канализација”-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 09-797/2
27.02.2018 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНИ ЗА
СОБИРАЊЕ И ОДВЕДУВАЊЕ НА
УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ НА ЈКП
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”-
ПРИЛЕП

1. Одлуката за давање согласност на Одлуката за утврдување на цени за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП „Водовод и канализација”- Прилеп, за регулиран период 2018-2020 година, бр.02-39/3 од 24.01.2018 година на ЈКП „Водовод и канализација ”-Прилеп, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 799/2
27.02.2018 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на, член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 5/2002) а во врска со член 24 став 1 алинеа 11 од Законот за утврдување на цени на водни услуги ("Службен весник на Република Македонија" бр.07-2016) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 27.02.2018 година, донесе:

О Д Л У К А
за давање согласност на Одлуката за
утврдување на цени за собирање и одведување
на урбани отпадни води на ЈКП „Водовод и
канализација ”-Прилеп, за регулиран период
2018-2020 година, бр.02-39/3 од 24.01.2018
година на ЈКП „Водовод и канализација ”-
Прилеп

член 1

Се дава согласност на Одлуката за утврдување на цени за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП „Водовод и канализација ”-Прилеп, за регулиран период 2018-2020 година, бр.02-39/3 од 24.01.2018 година на ЈКП „Водовод и канализација ”-Прилеп.

член 2

Одлуката да се достави до ЈКП „Водовод и канализација”-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во ”Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 09-797/3
27.02.2018 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНИ ЗА
СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ НА
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”-
ПРИЛЕП, ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2018-
2020 ГОДИНА, БР.02-39/2 ОД 24.01.2018
ГОДИНА НА ЈКП „ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА”-ПРИЛЕП

1. Одлуката за давање согласност на Одлуката за утврдување на цени за снабдување со вода за пиење на ЈКП „Водовод и канализација”- Прилеп, за регулиран период 2018-2020 година, бр.02-39/2 од 24.01.2018 година на ЈКП „Водовод и канализација”-Прилеп, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 799/3
27.02.2018 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на, член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 5/2002) а во врска со член 24 став 1 алинеа 11 од Законот за утврдување на цени на водни услуги ("Службен весник на Република Македонија" бр.07-2016) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 27.02.2018 година, донесе:

ОДЛУКА

за давање согласност на Одлуката за утврдување на цени за снабдување со вода за пиење на ЈКП „Водовод и канализација”-Прилеп, за регулиран период 2018-2020 година, бр.02-39/2 од 24.01.2018 година на ЈКП „Водовод и канализација”-Прилеп

член 1

Се дава согласност на Одлуката за утврдување на цени за снабдување со вода за пиење на ЈКП „Водовод и канализација”-Прилеп, за регулиран период 2018-2020 година, бр.02-39/2 од 24.01.2018 година на ЈКП „Водовод и канализација”-Прилеп.

член 2

Одлуката да се достави до ЈКП „Водовод и канализација”-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 09-797/4
27.02.2018 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

СОДРЖИНА

на Службен гласник на Општина Прилеп број 4 од 27.02.2018 година

1. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цени за прочистување на отпадни води на ЈКП „Водовод и канализација”-Прилеп, за регулиран период 2018-2020 година, бр.02-39/4 од 24.01.2018 година на ЈКП „Водовод и канализација”-Прилеп.....стр.1
2. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цени за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП „Водовод и канализација”-Прилеп, за регулиран период 2018-2020 година, бр.02-39/3 од 24.01.2018 година на ЈКП „Водовод и канализација”-Прилеп.....стр.2
3. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цени за снабдување со вода за пиење на ЈКП „Водовод и канализација”-Прилеп, за регулиран период 2018-2020 година, бр.02-39/2 од 24.01.2018 година на ЈКП „Водовод и канализација”-Прилеп.....стр.3

ИЗДАВА : Општина Прилеп

ГЛАВЕН И ОДГОВОРЕН УРЕДНИК: Илија Јованоски -Градоначалник на Општина Прилеп

ДИЗАЈН И КОМПЈУТЕРСКА ОБРАБОТКА: Горица Чатлеска

ПЕЧАТИ: Одделение за правни и општи работи. Тираж: 50 примероци